

ПОЧНА СУДСКАТА ПРОЦЕДУРА ВО ХАГ

Тематика

На состанокот во Хаг, на кој присуствуваа делегации на Република Македонија и на Република Грција, предводени од официјалните застапници на владите во овој процес, било разговарано за процедурални прашања, кои двете земји ќе треба да ги почитуваат во текот на процесот, кој би траел меѓу три и пет години.

Во согласност со Статутот и со Правилата за работа, се очекува динамиката на поднесување на писмените поднесоци во постапката да биде утврдена, во блиска иднина, од страна на Судот.

ни обврски од Привремената спогодба. Во согласност со Статутот и со Правилата за работа, се очекува динамиката на поднесување на писмените поднесоци во постапката да биде утврдена, во блиска иднина, од страна на Судот.

На состанокот било разговарано за процедурални прашања, кои двете земји ќе треба да ги почитуваат во текот на процесот, кој би траел меѓу три и пет години.

Амбасадорот Никола Димитров имал средба со правните советници на македонската страна, меѓународни експерти, правници и професори, со кои била договорена стратегијата за оваа средба.

Засега двете страни молчат за своите стратегии, но од она што неформално може да се дознае е дека Атина ќе направи сè процесот да трае подолго. Македонската страна, која изминативе седум месеци ги има подготвено најголемиот дел од правните аргументи, ќе се обиде да го забрза судењето, по што се очекува Грција да биде прогласена за виновна, поради прекршување на член 11 од Времената спогодба, според кој јужниот сосед не смееше во април, во Букурешт, да го блокира приемот на Македонија во НАТО.

Неофицијални информации од Атина велат дека Грција нема што да изгуби во Хаг, дури и во случај Македонија да го добие спорот. Имено, иако Судот за правда е дел од системот на ОН, и формиран во 1945 година, и неговите одлуки се финални, овој Суд сè уште нема правни механизми со кои може да ги натера земјите да ги спроведат одлуките, против кои страните во спорот не можат да поднесат жалба.

Непотврдени информации говорат дека е можно Македонија уште наредниот месец да добие право да предложи термин во кој ќе ја презентира Апликацијата со која ја тужи Република Грција. Според сите најави, Грција би имала тешка задача да даде формално објаснување зошто прекршила билатерален договор, верификуван од светската организација.



ГРЦИЈА ДА ГИ ПОЧИТУВА ОБВРСКИТЕ ОД ПРИВРЕМЕНАТА СПОГОДБА

Во Меѓународниот суд за правда во Хаг, на 19 овој месец, се одржа првата средба во рамките на постапката поведена од страна на Република Македонија, со поднесувањето на Апликацијата против Грција поради прекршување на билатералната Привремена спогодба од 1995 година. На средбата, со која претседаваше судијата Розалин Хигинс, присуствуваа делегации на двете земји, предводени од официјалните застапници на владите во овој процес. Македонската страна ја претставуваше козастапникот амбасадорот Никола Димитров, бидејќи застапникот, шефот на дипломатијата, Антонио Милошоски, замина во посета на Индија. Покрај амбасадорот Димитров, во Судот во Хаг, присуствуваа и хрватскиот професор Будислав Вукас, ад хок судија на Македонија.

Застапници на Грција се грчкиот амбасадор во Холандија, Константинос Ралис, амбасадорот Јоргос Савадис, и советничката од грчкото МНР, Марија Телалиан. Грчки ад хок судија е професорот по меѓународно право од Атинскиот универзитет, Емануел Рукунас.

Апликацијата против Грција Републи-



АНТОНИО МИЛОШОСКИ

ка Македонија ја поднесе на 17 ноември минатата година, поради прекршување на Привремената спогодба од 1995 година, со тоа што јужниот сосед го попречи упатувањето покана до Македонија за зачленување во НАТО на Самитот во Букурешт. Од Судот се бара на Грција да ѝ наложи да ги почитува своите прав-